

Услови за ангажман ЕКСПЕРТ

Подготовка на програма за обука и спроведување на обука за теренски работници на одредени теми

1. ВОВЕД

Голем број државни институции, меѓународни организации и граѓански организации (ГО) играат важна улога во заштитата на мигрантите и бегалците во Република Македонија, која беше значително засегната од бегалската криза во 2015/2016 година. Комуникацијата и упатувањата помеѓу инволвираните организации и агенции, а особено меѓу теренските работници претставуваа клучни компоненти во обезбедувањето на интегриран и ефикасен одговор. Се формираа четири (4) меѓуагенциски Стандардни оперативни процедури (СОП) со цел да се одговори на специфичните потреби на различните ранливи категории на мигранти и бегалци.

Стандардните оперативни процедури се наменети за следните категории: непридружувани и разделени деца (UASC), жртви на трговија со луѓе, жртви на сексуално и родово базирано насилство (SGBV) и исклучително ранливи лица (EVIs). Владата на Р. Македонија усвои три СОП кои се фокусираат на ранливите лица, НИРД и жртви на трговија со луѓе. Иако постојат воспоставени механизми за упатување кои се предвидени во СОП, степенот и начинот на кои тие треба да се спроведуваат и практикуваат допрва треба да се реализира.

Од суштинско значење е да се обезбеди сеопфатна програма за обука за практичната координација и соработка помеѓу надлежните институции и организации кои дејствуваат во областа на заштита на човековите права на мигрантите и бегалците.

2. ЦЕЛ И ДЕЛОКРУГ НА ОБУКАТА

Оваа задача цели кон зајакнување на спроведувањето на Стандардните оперативни процедури и подобрување на механизмите за упатување преку меѓуагенциски активности за јакнење на капацитетите на теренските работници од сите релевантни државни институции и граѓански организации. Македонското здружение на млади правници (МЗМП) беше консултирано и обезбеди експертиза во изготвувањето на СОП и има воспоставено плодна долгорочна соработка со надлежните државни институции. Имајќи го тоа предвид, МЗМП ќе развие одржлива програма за обука која ќе ги задоволи целите на проектот. Ќе бидат ангажирани внимателно избрани домашни и странски експерти за развој на сеопфатна програма за обука и нејзино квалитетно спроведување. Програмата за обука ќе биде одобрена од страна на институциите вклучени во развојот и имплементацијата на СОП. Со добиената

поддршката програмата за обука ќе биде многу важна и ќе придонесе за успешна имплементација на истата во пракса.

Секој експерт треба да развие програма за обука врз основа на еден од четирите модули за обука и тоа:

- непридружувани и разделени деца (UASC)
- жртви на сексуално и родово базирано насилство (SGBV)
- исклучително ранливи лица (EVI)s)
- жртви на трговија со луѓе

Секој експерт ќе соработува со проектниот тим и релевантните институции за време на развојот на програмата за обука. Проектниот тим ќе организира состанок каде сите државни институции, кои имаат улога во развојот и имплементација на СОП, ќе ја разгледаат и одобрат предложената програма за обука.

Врз основа на програмата за обука секој експерт ќе обучи вкупно 50 теренски работници поделени во две групи. Проектниот тим ќе избере теренски работници од државни институции и граѓански организации кои обезбедуваат професионални услуги и хуманитарна помош. Избраните учесници ќе бидат поделени во две групи од по 25 теренски работниците. Секоја група ќе учествуваат во четири (4) обуки. Секој модул ќе се состои од тридневна обука која ќе се спроведе за двете групи од 25 избрани учесници, со што вкупно 50 учесници ќе ја поминат оваа обука. Знаењето на учесниците ќе биде оценето со евалуација на знаење која истите ќе треба да ја пополнат на почетокот и на крајот од обуката.

Избраните експерти ќе ги имаат следните задачи:

- Учество во редовните координативни состаноци со проектниот персонал и другите експерти
- Развој на програма за обука на еден од четирите модули: СОП за непридружувани и разделени деца (UASC), СОП за жртви на сексуално и родово базирано насилство (SGBV), СОП на исклучително ранливи лица (EVI)s) и СОП за жртви на трговија со луѓе;
- Учествува за време на периодот на потврдување на програмата со надлежните државни институции
- Обучување на избрана тема на 50 теренски работници
- Учество во процесот на евалуација на учесниците

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА АНГАЖМАНОТ

Во договор со експертот и проектниот тим



4. НАДОМЕСТ

Надоместокот ќе се утврди дополнително во согласност со политиките на УСАИД за избор на експерти.

5. КВАЛИФИКАЦИИ:

- Образование во областа на право, општествени науки или човекови права;
- Работно искуство во областа на азил, бегалци и миграција;
- Релевантно работно искуство во областа на правна заштита и човекови права;
- Претходно работно искуство на слична задача во регионот и особено во земјата;
- Докажано искуство во подготовка на анализи и проценки во областа на правната заштита;
- Одлични комуникациски и интерперсонални вештини;
- Одлични аналитички и вештини за пишување
- Одлично познавање на Англиски

6. АПЛИКАЦИЈА:

Сите заинтересирани кандидати треба да достават мотивациско писмо за и кратка биографија која содржи соодветни квалификации и искуство, до Македонското здружение на млади правници на: contact@myla.org.mk до **Петок, 01 Февруари, 2017 година до 17:00 часот**, со наслов: **Апликација за експерт – Подготовка на програма за обука и спроведување на обука за теренски работници на одредени теми**

7. БОДУВАЊЕ

За да се оцени кандидатот ќе се користи следната методологија::

Критериум	Бодирање
Претходно работно искуство на слична задача во регионот и особено во земјата	30 поени
Релевантно работно искуство во областа на правна заштита и човекови права	20 поени
Докажано искуство во подготовка на анализи и проценки во областа на правната заштита	20 поени
Одлични комуникациски и интерперсонални вештини	10 поени
Одлични аналитички и вештини за пишување	10 поени
Образование во областа на право, општествени науки или човекови права	10 поени



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Македонско здружение на млади правници

* Ќе бидат контактирани само кандидатите од потесен избор



Migrant
and Refugee Human
Rights Protection
Project

A | str. Donbas
No. 14/1-6, 1000
Skopje, Republic of
Macedonia

www.myla.org.mk